



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 11 ноември 1960

Скопје

Претплатата за 1960 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 64 дин. Жиро сметка број 802-11/1—698.

Број 37

Год. XVI

290.

На основа член 7 и 51 од Законот за основање виши стручни школи („Службен весник на НРМ“ бр. 32/60), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНОВАЊЕ ВИШИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ШКОЛИ ВО ВИТОЛА И СТРУМИЦА

1. Се основаат виши земјоделски школи (во натамошниот текст: школи) со следните смерови:

- а) во Витола со сточарски смер;
- б) во Струмица — со поделелски смер

2. Школувањето во школите трае две години (четири семестри).

3. Школите ги вршат задачите одредени со член 1 од Законот за основање виши стручни школи.

4. Правата на основач утврдени со Законот за основање виши стручни школи ги врши Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет.

Органот од претходниот став е и матичен орган за школите.

5. Школите ќе почнат со работа од учебната 1960/61 година.

6. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-1864/2

8 октомври 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Филип Брајковски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов с. р.

291.

На основа член 7 и 51 од Законот за основање виши стручни школи („Службен весник на НРМ“ бр. 32/60), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНОВАЊЕ ВИШИ ЕКОНОМСКИ ШКОЛИ ВО ПРИЛЕП, ТЕТОВО И КУМАНОВО

1. Се основаат виши економски школи (во натамошниот текст: школи) со следните смерови:

- а) во Прилеп — со книговодствен смер;
- б) во Тетово — со банкарско-финансиски смер;
- в) во Куманово — со комерцијален смер.

Школата од точката б) има банкарски и финансиски отсек, а школата од точката в) отсеци за внатрешна и надворешна трговија.

2. Школувањето во школите трае две години (четири семестри).

3. Школите ги вршат задачите одредени со член 1 од Законот за основање виши стручни школи.

4. Правата на основач утврдени со Законот за основање виши стручни школи ги врши: за школите од точките 1 под а) и б) — Државниот секретаријат за работи на финансиите на НРМ а за школата од точката 1 под в) — Државниот секретаријат за стоков промет на НРМ.

Органите од претходниот став се и матични органи за тие школи.

5. Школите ќе почнат со работа од учебната 1960/61 година.

6. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1864/3

8 октомври 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Филип Брајковски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов с. р.

292.

На основа член 76 ст. 7 од Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на НРМ“ бр. 21/58), во согласност со Одборот за организационо-управни прашања, донесувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА БИРОТО ЗА МОЛБИ И ПОПЛАКИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

Член 1

Бирото за молби и поплаки на Извршниот совет (во натамошен текст: Бирото) е организациона единица на Административниот секретаријат на Извршниот совет.

Член 2

Бирото ги врши следните работи:

1. ги прима и испитува претставките и поплаките што му ги упатуваат на Извршниот совет граѓани, установи и организации во врска со законноста и експедитивноста во решавањето, како и однесувањето спрема странките од службениците на државните органи, установите и организациите што вршат јавна служба;

2. по барање од Одборот за претставки и жалби на Народното собрание и Кабинетот на претседателот на Народното собрание ги испитува молбите и поплаките упатени до овие органи;

3. испитува молби и поплаки упатени до одделни републички органи ако е тоа целесходно со оглед на нивната содржина;

4. посредува кај државните органи, установите и организациите што вршат јавна служба за отстранување на утврдените недостатоци во нивната работа;

5. ги поднесува за претресување пред Комисијата за претставки и поплаки на Извршниот совет проблемите што произлегуваат од испитувањето на примените молби и поплаки;

6. ги извршува заклучоците на Комисијата за претставки и поплаки на Извршниот совет во врска со проблемите што произлегуваат од молбите и поплаките;

7. ја врши административната и стручната работа на Комисијата за претставки и поплаки на Извршниот совет;

8. врши и други работи што се ставени во негов делокруг на основа на постојните прописи и упатствата на Комисијата за претставки и поплаки на Извршниот совет.

Член 3

Во извршувањето на задачите од претходниот член како и заради претресување на прашања од вaedнички интерес, Бирото соработува со службите на народните одбори за претставки и поплаки и заинтересираните органи, установи и организации.

Член 4

Бирото ја испитува секоја молба и поплака што му е упатена, го известува подносителот за резултатот на испитувањето, а по потреба го упатува како може во склад со постојните закони и други прописи да го оствари своето право или со закон заштитен интерес.

Член 5

Испитувањето на молбите и поплаките Бирото го врши преку свои службеници, преку службите на народните одбори за претставки и поплаки или преку други државни органи, установи и организации.

По потреба Бирото може да упати свој службеник на лице место да прибере податоци потребни за утврдување на наводите во поднесената молба односно поплака.

По барање од Бирото сите државни органи, установи и организации должни се да му ги дадат потребните обавестувања.

Член 6

При посредувањето кај надлежните органи за отклонување на неправилностите, Бирото по потреба може да предлага преземање мерки за убрзување на постапката и за отстранување на неправилниот однос спрема странката, а на службите на народните одбори за претставки и поплаки може да им укажува и на начинот на кој неправилностите можат да се отклонат.

Член 7

Ако Бирото при испитувањето на молбите односно поплаките утврди дека постои повреда на службената должност или некоја друга повреда која претставува кривично дело или дисциплински престап, може да му предложи на надлежниот орган против одговорното лице да покрене кривична или дисциплинска постапка.

Член 8

Бирото ѝ поднесува на Комисијата за претставки и поплаки на Извршниот совет повремено, а најмалку еднаш годишно извештај за својата работа.

Член 9

На чело на Бирото стои и со неговата работа раководи началник.

Началникот ја организира работата во Бирото, им одредува задачи на службениците, им дава упатства за работа и се грижи за правилното и благовремено вршење на работите на Бирото.

Началникот ги потпишува актите на Бирото.

Член 10

Работите во Бирото ги вршат стручни службеници — референти.

Референтите ги испитуваат молбите и поплаките упатени до Бирото и изготвуваат писмени реферати и информации за резултатите од испитувањата, изготвуваат акти до надлежните државни органи, установи и организации и изготвуваат одговори до подносителите на молбите и поплаките.

За својата работа референтите му одговараат на началникот.

Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото донесување.

Број 03-1097/1
4 мај 1960 година
Скопје

Секретар,
на Извршниот совет,
Трајче Грујоски, с. р.

293.

На основа чл. 13 точка в) од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/46), по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот Закон, Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ВETERИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ И ВETERИНАРНИТЕ ТЕХНИЧАРИ НА НРМ

Според поднесените кон пријавата правила се одобрува основањето и работата на Здружението на ветеринарните лекари и ветеринарните тех-

ничари на НР Македонија, со седиште во Скопје, а со право на дејност на територијата на Народна Република Македонија.

Бр 12-5047/1

17 август 1960 година
Скопје

Државен секретар за внатрешни работи,

М. Мицајков, с.р.

294.

На основа чл. 13 точка в) од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/46) по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот Закон, Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО НА СООБРАЌАЈНИТЕ ИНЖЕНЕРИ И ТЕХНИЧАРИ НА НРМ

Според поднесените кон пријавата правила се одобрува основањето и работата на Друштвото на сообраќајните инж. и техничари на НРМ, со седиште во Скопје, а со право на дејност на територијата на Народна Република Македонија.

Бр. 12-10486/2

5 август 1959 година
Скопје

По овластување на
Државниот секрет. за внатрешни работи на НРМ,
Боро Чаушев, с.р.

Огласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-14850/1 од 16 септември 1960 година, ја одобри промената на роденото име на Милошевиќ Чедомир, роден на 15 декември 1953 година во Горче Петров, Скопска околија, од татко Милошевиќ Војо и мајка Милошевиќ, род. Поповиќ Даринка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Милан**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (219)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-6464/1 од 26 април 1960 година, ја одобри промената на роденото име на малолетниот Костадинов Ристо, роден на 4 август 1955 година во гр. Радовиш, Штипска околија, од татко Костадинов Милан и мајка Костадинова, род. Ристова Зора, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Панче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (220)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-1986/2 од 19 април 1960 година, ја одобри промената на роденото и фамилијарното име на Стојановски Алексеј, од с. Лисолај, роден на ден 21 јуни 1931 година од родители: татко Ѓорѓи и мајка Јелисавета, така што во иднина роденото и фамилијарното име ќе му гласи **Кочанковски Вангел**.

Промената на фамилијарното и роденото име на Стојановски Алексеј, од с. Лисолај, Битолско, се протегнува и на малолетната му ќерка Стојановска А. Роза, родена на ден 27 септември 1959 година во с. Лисолај, Битолско.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (223)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-4046/1 од 7 април 1960 година, ја одобри промената на личното име на Стојчев Станоје, роден на 16 октомври 1933 година во село Павлешенце, Штипска околија, од татко Борис и мајка Ката, така што во иднина личното име ќе му гласи **Саревски Стојан**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (224)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-9926/1 од 9 јуни 1960 година, ја одобри промената на роденото име на Ефтимовски Крсте, роден на 9 февруари 1953 година во с. Асамати, Охридска околија, од татко Ефтимовски Христо и мајка Ефтимовска, род. Трпковска Малева, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Славе**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (227)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Миланка Калешоска, од Битола, ул. „Ѓорѓи Сугарев“ бр. 84, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Илија Јанкуловски, од село Брајчино, Охридска околија, а сега во неизвесност. Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави во овој суд или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му биде одреден застапник по званична должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. 340/60. (222)

ОКРУЖЕН СУД ВО ТЕТОВО

Тужителката Смиљана Бојевска, од гр. Тетово, поднесе тужба за развод на бракот против тужениот Гаиќ Обрен, од Јеловиќ, вредност на спорот 50.000 динари. Окружниот суд во гр. Тетово му го поставува за привремен застапник на тужениот Сајко Сајковски, адвокат од гр. Тетово, и тужениот се упозорува дека ќе го застапува опре-

делениот застапник во оваа постапка, се додека тој или неговиот полномошник не се пријават пред судот односно додека органот на старателството во Тетово не го извести судот дека на тужениот му е поставен старател.

Од Окружниот суд во гр. Тетово П. бр. 289/60.

(221)

ОКОЛИСКИ СУД РЕСЕН

Се покануваат лицата Ицо и Мице Ноневи, од село Болно, Општина Ресен, сега во САД со непознати адреси, да се јават во Околинскиот суд во Ресен, за давање наследнички изјави, по оставината на покојната им баба Нечовска Василева Ленка, родена Илчевска, бив. од с. Болно, во рок од една година од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“.

Во противно оставината ќе се расправи во нивно отсуство.

Од Околинскиот суд во гр. Ресен, О. бр. 37/60

(218)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 28-V-1960 година на страна 82, ред. бр. 6 е запишано следното: Земјоделската задруга „Пролет“, с. Драгобратиште — Кочани е ставена во редовна ликвидација. Ликвидацијата е одобрена со решението на Народниот одбор на општината Веница бр. 02-961/1 од 13-II-1960 година.

За ликвидатор на задругата е назначен Митевски Стојан, кој е овластен да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 42/60.

(1039)

Со решението на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 1991 од 30-III-1960 година е ставена во редовна ликвидација Управата на станбената заедница во Гостивар.

Се покануваат сите поверители да ги пријават своите побарувања, а должниците да ги подмират своите обврски-долгови во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас.

Од Ликвидационата комисија

(1245)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 235 на страна 700 е запишано следното: Досегашните потписници на Претпријатието „Биро за проектирање“ Тетово и тоа: Петрика Цветановски, в.д. директор, и Панче Димитриевски се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на Бирото се назначени следните лица: Африм Вокши, в.д. директор, со ре-

шение на Народниот одбор на општината Тетово бр. 1007 од 11-IX-1959 година, и Николовски Васов Александар, шеф на сметководството. Тие Бирото ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, сметано од 15-IX-1959 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 758/59.

(1985)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 6, стр. 21 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Жеровјане бр. 01-3320/1 од 22-V-1959 година кон Земјоделската задруга „Карабунар“ село Камењане, Тетовско, се припојува Земјоделската задруга „Братство“, с. Д. Палчиште, сметано од 22-V-1959 година.

Со решението на Народниот одбор на општината Жеровјане бр. 04-3/1 од 7-II-1959 год. стопанската дејност на Земјоделската задруга „Карабунар“, с. Камењане, Тетовско, во иднина е: откуп на селскостопански производи, машински парк, сточарство и преработка на млеко.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 812/59.

(1966)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 78, страна 201 е запишано следното: Ламбевски Миле, шеф на сметководството, досегашен потписник на Лозарското претпријатие „Демир Капија“ — Демир Капија, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството е назначен Киро Србинов, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето заедно со старите потписници Глишиќ Светомир и Петров Владо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 284/58.

(1973)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 325, страна 989 е запишано следното: Досегашните потписници на Шумското манипулативно претпријатие „Клински Ливади“, село Мушов Гроб, Титоввелешко, и тоа: Гоцев Ташев Ристо, благајник, Крстев Петров Младен, технички раководител, со разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: Пане Василев, секретар, и Илија Ристов, член на управниот одбор, кои претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со стариот потписник Николов Јанев Здравко, директор, сметано од 5-X-1959 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 805/59.

(1979)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-XI-1959 година под рег. бр. 25/56, свеска II е запишано следното: Дејноста на Пиљарницата во Кру-

шево на Земјоделското стопанство „Мише Ефтимов“ од Крушево се проширува така што продавницата во иднина покрај продажба на производите на Земјоделското стопанство „Мише Ефтимов“ од Крушево: овошје, зеленчук и други градинарски производи од лозарството и сволтарството, преработки од нив, ратарско-сточарски производи, пчеларски производи и други производи, во иднина и за дополнување на асортиманот ќе врши продажба на такви производи од други производители.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 460/59. (1993) ✓

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-XI-1959 година под рег. бр. 7/56, свеска III е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на досегашниот директор Абдул Војника. Во иднина Производителното претпријатие за производство на персиски килими „Новост“ од Дебар ќе го потпишуваат следните лица: новоназначениот директор Шабан Кемалзи, шефот на сметководството Рефик Папранику и комерцијалниот директор Дика Мерсим.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 453/59. (1995) ✓

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-XI-1959 година под рег. бр. 57/55, свеска II е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на досегашниот раководител Велко Ѓорѓиев Бабушкун. Во иднина Трговскиот дуќан „Крушево“ од Крушево ќе го потпишува новоназначениот раководител Димитар Иванов Динески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 462/59. (1996) ✓

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-XI-1959 година под рег. бр. 48/55, свеска III е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на досегашниот шеф на сметководството Јанко Митрески. Отсега Фабриката за конзерви „Билјана“ од Охрид ќе ја потпишуваат директорот Решат Љуџви и новоназначениот шеф на сметководството Стефан Стефановски и тоа последно.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 444/59. (1997) ✓

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-XI-1959 година под рег. бр. 35/55, свеска III е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на досегашниот директор Иван Нинковски и на техничкиот директор Караџоски Стојан. Во иднина Производителното претпријатие за откуп, обработка и продажба на тутун од Охрид ќе го потпишуваат новоназначениот в.д. директор Круме Јовчевски, шефот на културата Ристо Поповски и шефот на сметководството Круме Угриновски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 454/59. (1998) ✓

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-XI-1959 година под рег. бр. 104/55, свеска II е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на досегашниот директор Тодор Г. Димзовски. Отсега Претпријатието „Сандањски“ од Прилеп ќе го потпишува новоназначениот директор Живко Јорданов Николовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 455/59. (1999) ✓

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-XI-1959 година под рег. бр. 38/55, свеска II е запишано следното: Се брише од регистарот на стопанските организации занаетчиското претпријатие „Пелистер“ од Прилеп, бидејќи престана со својата самостојна работа поради припојувањето кон Инвалидското занаетчиско производително претпријатие „Инзап“ од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 40/59. (2000) ✓

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 202 на стр. 557 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието за промет со житарици, ориз и грав „Житопромет“ — Гостивар, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 01-4532/2 од 23-VII-1958 год. е припоено како погон кон Претпријатието „Жито Македонија“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 481/59. (2002) ✓

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 116, страна 295 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Самостојниот трговски дуќан „Корзо“ — Гостивар, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 01-7765/58 год. од 30-XII-1958 год. е припоен кон Трговското мешовито претпријатие на големо и мало „Шар“ — Гостивар, сметано од 1-I-1959 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 485/59. (2003) ✓

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 97 на страна 229 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар — Секретаријат за стопанство бр. 189 од 14-I-1959 година Продавницата „Нов живот“ во Гостивар на Трговското претпријатие на големо и мало „Шар“ — Гостивар, која се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 42 се преселува во Гостивар на ул. „Мајор Чедо Филиповски“ бр. 20, сметано од 14-I-1959 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 843/59. (2004) ✓

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 172 на страна 485 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието за откуп и промет со житарици, ориз и грав „Жито Куманово“ — Куманово, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 11435/1 од 26-IX-1959 година е припоено кон Претпријатието за промет со жито и преработки од жито на големо „Жито Македонија“ — Скопје, сметано од 1-VII-1959 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 839/59. (2006)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 439, страна 1200 е запишано следното: Стојменовски Гоко, досегашен секретар рна Занаетчистото монтажно и инсталатерско претпријатие „Инсталатер“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на претпријатието е назначен Милановски Живко, шеф на комерцијалното одделение. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со директорот Димче Димитровски и Никола Цуцуловски, шеф на сметководството, сметано од 30-X-1959 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 851/59. (2013)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 220, страна 583 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ во Скопје бр. 10065/59 год. од 30-IX-1959 год. фирмата на Претпријатието за промет со железни, технички и електротехнички материјал и „Технометал“ — Скопје се именува и гласи: Претпријатие за промет со железни, метални, технички и електро-технички материјали „Технометал — Македонија“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 790/59. (2014)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 457, стр. 1208 е запишано следното: Досегашните потписници на Казанциско-калајциската задруга „Илинден“ — Скопје и тоа: Есад Усеин, книговодител, и Димитрија Лупа, работник, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: Наумовски Бранко, книговодител, и Костовски Раде, работник. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со стариот потписник Димитрије Туник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 763/59. (2016)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 444, страна 1218 е запишано следното:

На досегашниот потписник на Тутуновиот комбинат — Скопје Ненад Кравиќ, директор на II погон, му престанува правото за потпишување.

На негово место за потписник е назначен инж. Стојче Костовски, директор на производството. Тој комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите потписници и тоа: Јосип Денона, директор на комбинатот, Душан Груневски, директор на стопанско-сметководниот сектор, Славчо Костурлиев, директор на производниот погон, Никола Гинчаров, шеф на финансиското книговодство, сметано од 5-X-1959 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 806/59. (2017)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 207, стран 555 е запишано следното: Никола Николовски, досегашен книговодител на Трговското претпријатие „Победа“ — Титов Велес, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов книговодител на претпријатието е назначен Бончо Наумов. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Тошо Миховски, комерцијалист, и стариот потписник в. д. директорот Николов Тодор, сметано од 2-XI-1959 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 853/59. (2018)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на дозволата на Отсекот за стопанство и комунални работи на Народниот одбор на општината Клевовци бр. 04-2163 од 28-VII-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 3, рег. бр. 3 занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Благоја Колев Димитриевиќ, со седиште во с. Коњух, Кумановска околија. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на народно облекло.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Колев Димитриевиќ. (226)

Врз основа на дозволата на Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Берово бр. 666 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 37, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Месарска работилница на Земјоделската задруга „Иднина“ — Берово, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: колење на добиток и продажба на свежо месо.

Работоводител на работилницата е Поевски Јованов Ѓорѓи. (236)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Неготино бр. 04-4386/1 од 9-X-1959 година и запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници

на страна 112, рег. бр. 4386 занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Исмет Расимов Асанов, со седиште во Демир Капија. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на леблебија, семки, кикирики и костени.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмет Расимов Асанов. (15) ✓

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 04-13451 од 25-ХП-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 218, рег. бр. 218 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Ристо Игов Несторов, со седиште во Кавадарци, ул. „Тошо Пепето“ бр. 39. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Игов Несторов. (16) ✓

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04-341 од 20-И-1960 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 62, рег. бр. 491 занаетчискиот дуќан под фирма: Аутомеханичарска работилница на Димитрија Николовски, со седиште во Гостивар, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 64. Предмет на работењето на дуќанот е: аутомеханичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитрија Николовски. (17) ✓

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05-7608 од 5-Х-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 324, рег. бр. 324 занаетчискиот дуќан под фирма: Свеќар Блага Стефанова Хаџимитреска, со седиште во Прилеп, ул. „Стив Наумов“ бр. 16. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на свеќи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блага Стефанова Хаџимитреска. (19) ✓

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Теарце бр. 03-11853/59 год., е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 3 рег. бр. 42 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Стојна Спасоска, со седиште во с. Рогачево, Тетовска околина. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојна Спасоска. (31) ✓

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Теарце бр. 03-9063/1/1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 44 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Младен И. Коцески, со седиште во с. Беловиште, Тетовско. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Младен И. Коцески. (32) ✓

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 04-387/1 од 1-П-1960 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 6, рег. бр. 60 занаетчискиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан за изработка на шноли, укосници, игли и ситни украсни предмети на Круме Г. Мартиновски, со седиште во Скопје, ул. „Тритлавска“ бр. 22. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на шноли, укосници, игли и ситни украсни предмети.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Круме Г. Мартиновски. (33) ✓

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Кратово бр. 05-57/1 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Стојан Малинов Димитров, со седиште во Кратово. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Малинов Димитров. (34) ✓

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04-193/2 од 6-П-1960 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 62, рег. бр. 493 занаетчискиот дуќан под фирма: Браварска работилница на Нашиќ Мучи, со седиште во Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 66. — Предмет на работењето на дуќанот е: браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нашиќ Мучи. (36) ✓

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04-193/1 од 6-П-1960 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 62 рег. бр. 492 занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар Нашиќ Мучи, со седиште во Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 66. Предмет на работењето на дуќанот е: лимарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нашиќ Мучи. (37) ✓

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-789/1 од 8-П-1960 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 529 рег. бр. 521 занаетчискиот под фирма: Молер Ордан Тодоров Денков, со седиште во Титов Велес, ул. „Кирил и Методи“ бр. 40. Предмет на работењето на дуќанот е: молерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ордан Тодоров Денков. (38) ✓

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07-693/1 од 5-П-1960 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 871, рег. бр. 98/60 занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за поправка на вело-

сипеди на Александар Бондев Христовски, со седиште во Битола, ул. „Булевар 1 мај“ бр. 275. Предмет на работењето на дуќанот е: поправка на велосипеди (чистење), подмачкување, лепење на гуми и слично.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Бондев Христовски. (39)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 04-1317/1 од 2-П-1960 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 7 рег. бр. 61 занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Сулејман Ј. Реџеп, со седиште во Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 22. Предмет на работењето на дуќанот е: печење на леблебија, пуканки, костени, семки и сл.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сулејман Ј. Реџеп. (40)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Свидетелство за завршен V клас во Кочани на име Драги Јованов Ефтимов, с. Грдовци — Кочани. (1962)

Здравствена легитимација бр. 15229, издадена од ЗСО — Штип на име Фатиме Шукри Јашарова, ул. „Славчо Стојменов“ бр. 41 — Штип. (1963)

Здравствена легитимација бр. 9837, издадена од ЗСО — Штип на име Милорад Крстев Колев, ул. „Еврејска“ бр. 12 — Штип. (1964)

Здравствена легитимација бр. 21000 издадена од ЗСО — Скопје на име Ариф Весели, с. Одри — Тетовско. (1965)

Документи за предадена волна на име Мурат Решид, с. Г. Оризари — Титоввелешко. (1966)

Здравствена легитимација бр. 13081, издадена од ЗСО — Титов Велес на име Димитар Попов, ул. „Лазо Трпков“ бр. 3 — Титов Велес. (1967)

Воена книшка, издадена од Воениот отсек во Титов Велес на име Марко Андреев Дамковски, с. Извор — Титоввелешко. (1968)

Здравствена легитимација бр. 19528, издадена од ЗСО — Битола на име Васко Бошњаковски, ул. „Солунска“ бр. 257 — Битола. (1969)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Битола на име Николина Славева, Битола. (1970)

Здравствена легитимација бр. 15013, на име Кубре Дејанов, ул. „Корушка“ бр. 25 — Штип. (1971)

Здравствена легитимација бр. 115090 издадена од ЗСО — Скопје на име Грозда М. Илиевска, с. Старо Село — Тетовско. (1972)

Работна книшка бр. 10028 на име Иванка Стефаноска, ул. „Тодор Циновски — Мерџан“ бр. 119 — Тетово. (1973)

Работна книшка бр. 11586 на име Шефиме Сулејмана, ул. „Корушка“ бр. 16 — Тетово. (1974)

Здравствена легитимација бр. 58781 на име Иван Ивановски, ученик во стопанството — Битола.

Возачка дозвола бр. 417 на име Ристо П. Станински, с. Таринци — Штипско. (1976)

Здравствена легитимација бр. 14616, издадена од ЗСО — Титовград на име Србин Цветков Стефановски, ул. „Никола Тесла“ бр. 75 — Гостивар. (1977)

Здравствена легитимација бр. 24452, издадена од ЗСО — Гостивар на име Муамер Абдулхади Ризванче, ул. „Ленинградска“ бр. 17 — Гостивар. (1978)

Здравствена книшка бр. 359 на име Ружа Трајкова, ул. „Горче Петров“ бр. 10 — Т. Велес. (1979)

Здравствена легитимација бр. 58791 издадена од ЗСО — Битола на име Мемет Мамуров, ул. „Карацова“ бр. 41 — Битола. (1981)

Здравствена легитимација бр. 12855 на име Лилјана Спинова, Текстилна фабрика „Пелистер“ — Битола. (1982)

Сообраќајна книшка за камион марка „ТАМ“, рег. бр. М-1924 на Трговското претпријатие за колонијални и прехранбени артикли на големо „Ангроколонијал“ — Скопје. (1983)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот во Генерал Јанковиќ на име Аљуш Рогаци, Скопје. (1984)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Скопје на име Иван Нарашанов, Скопје. (1985)

Работна книшка бр. 314690, рег. бр. 1700, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Вожа Стојанова, Скопје. (1986)

Работна книшка бр. 44441, издадена од Бирото за посредување на трудот во Скопје на име Абедин Муртезан, Скопје. (1987)

Работна книшка бр. 289, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Живана Чочова, Скопје. (1988)

Работна книшка бр. 34424, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Ана Димитриевска, Скопје. (1989)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димче Тодоровски, Скопје. (1990)

Работна книшка бр. 6591/53, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Перо Солдатов, Скопје. (1991)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Бор на име Мустафа Демировиќ, Скопје. (1992)

Работна книшка бр. 40892 на име Стеван Митовски, Скопје. (1993)

Индекс бр. 1503, издаден од Медицинскиот факултет во Скопје на име Драгиша Матвеев, Скопје. (1994)

Здравствена легитимација бр. 4149, издадена од ЗСО — Филијала Кр. Палапка на име Јакимовски С. Стоје, с. Луке, Кумановско. (1997)

Воена буква издадена од Воениот отсек во Тетово на име Осман Јусуфи Ахмет, с. Седларево, Тетовско. (1984)

Патна листа бр. 538/60, издадена од СВР — Титов Велес на име Азис Абдулов Абдуловски, с. Согле, Титоввелешко. (2204)

Патна листа бр. 535/60, издадена од СВР — Титов Велес на име Абдула Азисов Абдуловски, с. Согле, Титоввелешко. (2205)

Здравствена легитимација бр. 199747 издадена од ЗСО — Скопје на име Борис А. Велев, Скопје. (1995)

Здравствена легитимација бр. 18725 издадена од ЗСО — Охрид на име Кристофил Кузманоски, с. Вапила, Охридско. (1996)

Здравствена легитимација бр. 470 издадена од ЗСО — Штип на име Анка Коцева, ул. „Борко Левата“ бр. 1 — Штип. (1997)

Здравствена легитимација бр. 284, издадена од ЗСО — Титов Велес на име Лиман Мемета Ајети, с. Марвинци — Титоввелешко. (1998)

Здравствена легитимација бр. 48366, издадена од ЗСО — Битола на име Верослава Аврамова, Железничка станица — Битола. (1999)

Свидетелство за завршено IV одделение на име Драги Б. Георгиев, с. Дамјан — Штипско. (2000)

Здравствена легитимација бр. 28149/55 на име Фаик Цемал Мединовски, ул. „Козјак“ бр. 58 — Битола. (2001)

Здравствена легитимација бр. 41338, издадена од ЗСО — Битола на име Трајана Алексова Куклинска, с. Кукуречани — Битолско. (2002)

Свидетелство за завршен IV клас гимназија, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Душко Ристов Недевски, ул. „Борис Кидрич“ бр. 29 — Куманово. (2003)

Работна книшка рег. бр. 2989/55, издадена од Бирото за посредување на трудот — Титов Велес на име Велимир Петрушев Михајловски, с. Извор — Титоввелешко. (2004)

Здравствена легитимација бр. 17667 на име Марија Спасева, ул. „Браќа Поп Јорданови“ бр. 6 — Титов Велес. (2005)

Здравствена легитимација бр. 12089, издадена од ЗСО — Гостивар на име Асије Имерагаи, ул. „Браќа Гиновски“ бр. 9 — Гостивар. (2006)

Работна книшка на име Лика Мамудија, ул. „Г. Чаршија“ (барака) — Тетово. (2007)

Работна книшка на име Абдилвеат Исмаили, ул. „Мирче Ацев“ бр. 34а — Тетово. (2008)

Здравствена легитимација бр. 1980/56 на име Ристе Нелков Ристевски, ул. „Дебарска“ бр. 55 — Битола. (2009)

Здравствена легитимација бр. 36960, издадена од ЗСО — Прилеп на име Фиолета Јонче Пешоска, с. Пашино Руџици — Прилеп. (2010)

Работна книшка бр. 12310, серија бр. 249930 на име Наил Ајдин Цемаилоски, ул. „Тризла“ бр. 153 — Прилеп. (2011)

Работна книшка бр. 8861, серија бр. 162008 издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Демо Љатиф Демири, ул. „Средорек“ бр. 6 — Куманово. (2012)

Здравствена легитимација бр. 3768/57, издадена од ЗСО — Куманово на име Благоја Саздов Соколовски, с. Романовце — Кумановско. (2013)

Возачка книшка на име Киро Јорданов Доцевски, ул. „Панче Пешев“ бр. 7 — Куманово. (2014)

Здравствена легитимација бр. 4887, издадена од ЗСО — Кичево на име Мирко Јовчевски, с. Белица — Кичево. (2015)

Индекс и студентска легитимација бр. 2306, издадени од Медицинскиот факултет — Скопје на име Драгомир Васиќ, Скопје. (2016)

Свидетелство за завршена I година учителска школа, издадено од Учителската школа во Скопје на име Коста Попоски, Скопје. (2017)

Работна книшка бр. 26817/55, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Винко Шќепановиќ, Скопје. (2018)

Работна книшка бр. 6019, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Цветан Антовски, с. Катланово — Скопско. (2019)

Свидетелство за завршена матура бр. 2/82 од 7-X-1955 год., издадено од Гимназијата во Тетово на име Предраг Лазоски, ул. „Капетана Кочина“ бр. 3 — Белград. (2020)

Работна книшка бр. 946, серија бр. 270026, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Андреја Симовски, Скопје. (2021)

Свидетелство за III клас гимназија под бр. 249, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Борис Александров Георгиевски, ул. „I петолетка“ бр. 3 — Куманово. (2022)

Здравствена легитимација бр. 18251, издадена од ЗСО — Гевгелија на име Мито Пенев Бејков, с. Гавато — Титоввелешко. (2023)

Свидетелство за завршено Специјално графичко училиште „Благој Шиполчев“ на име Лазовски Тодор Душтин, под бр. 1104, издадено на 31-VIII-1950 — Скопје.

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 3688, серија бр. 0344198 издадена од СВР — Титов Велес на име Дане Томев Ѓорѓиевски, с. Папрадиште, Титоввелешко. (3271)

Лична карта рег. бр. 14149, серија бр. 0554259 издадена од СВР — Урошевац на име Селим Ука Абазии, ул. „Нишка“ бр. 39 — Титов Велес. (3272)

Лична карта рег. бр. 6200, серија бр. 0346710 издадена од СВР — Титов Велес на име Трајко Милошев Златевски, с. Мартолци, Титоввелешко. (3273)

Лична карта рег. бр. 11869, серија бр. 050333 издадена од СВР — Кавадарци на име Илинка Саво Стаменкова, с. Градско — Титоввелешко. (3274)

Лична карта рег. бр. 12647, серија бр. 0131351 издадена од СВР — Гевгелија на име Стојан Димитров Јованов, ул. „Илија Мијов“ бр. 11 — Гевгелија. (3275)

Лична карта рег. бр. 22437, серија бр. 0793284 издадена од СВР — Тетово на име Фаик Селмана Селими, с. Церово — Тетовско. (3276)

Лична карта рег. бр. 19112, серија бр. 0024647 издадена од СВР — Охрид на име Драга Андрија (Мартиноска) Котеска, с. Глабочица — Струга. (3277)

Лична карта рег. бр. 8916, серија бр. 0015548 издадена од СВР — Битола на име Стојанка Симеон (Кузеска) Парчевска, с. Вистрица — Битола. (3278)

Лична карта рег. бр. 2578, серија бр. 0210207 издадена од СВР — Охрид на име Зубер Ариф Синан, ул. „Славеј Планина“ бр. 8 — Охрид. (3279)

Лична карта рег. бр. 152, серија бр. 0244362, издадена од СВР — Охрид на име Ифет Устрев Луман, ул. „Пирин Планина“ бр. 5 — Охрид. (3280)

Лична карта рег. бр. 14595, серија бр. 0119305 издадена од СВР — Дебар на име Цапа Рамадана Аџи, ул. „З. Чочкоски“ бр. 7 — Дебар. (3281)

Лична карта рег. бр. 10262, серија бр. 0005189 издадена од СВР — Скопје на име Александар Ѓорѓи Зафировски, Валандово — Гевгелија. (3282)

Лична карта рег. бр. 15464, серија бр. 0676005 издадена од СВР — Тетово на име Шукри Исмаил Исмаили, с. Г. Седларце — Тетовско. (3283)

Лична карта рег. бр. 15014, серија бр. 0676354 издадена од СВР — Тетово на име Амзи Адила Садики, с. Церово — Тетовско. (3284)

Лична карта рег. бр. 30348, серија бр. 0688307 издадена од СВР — Тетово на име Мурат Адила Сулејмани, с. Долно Палчиште — Тетовско. (3285)

Лична карта рег. бр. 9411, серија бр. 0011914 издадена од СВР — Битола на име Јордан Божиќ Стојановски, с. Добромири — Битолско. (3286)

Лична карта рег. бр. 1003, серија бр. 027824, издадена од СВР — Битола на име Крум Мисев, ул. „Благоја Шукура“ бр. 3, с. Варош — Прилеп. (3287)

Лична карта рег. бр. 1366, серија бр. 0542593 издадена од СВР — Куманово на име Александар Гиразов Стевковски, с. Студена Бара — Куманово. (3288)

Лична карта рег. бр. 6338, серија бр. 0216035 издадена од СВР — Охрид на име Зуди Бекир Хамид, ул. „Абас Емин“ бр. 92 — Охрид. (3289)

Лична карта рег. бр. 17905, серија бр. 0734337 издадена од СВР — Кичево на име Велика Спасевска, с. Добреноец — Кичево. (3290)

Лична карта рег. бр. 606, серија бр. 0243116 издадена од СВР — Кичево на име Таир Џемаилов Таири, с. Грешница — Кичево. (3291)

Лична карта рег. бр. 1391, серија бр. 0286901 издадена од СВР — Кичево на име Шадије Таири, с. Грешница — Кичево. (3292)

Лична карта рег. бр. 25217, серија бр. 0358015 издадена од СВР — Титов Велес на име Борко Драганов Антевски, с. Богомила — Титоввелешко. (3293)

Лична карта рег. бр. 11391, серија бр. 0388001 издадена од СВР — Кочани на име Блаже Насев Михајлов, с. Виничка Кршла, Штипско. (3294)

Лична карта рег. бр. 6521, серија бр. 0402931 издадена од СВР — Св. Николе на име Даница Владе (Панева) Петрова, Св. Николе. (3320)

Лична карта рег. бр. 8454, серија бр. 0073420 издадена од СВР — Гевгелија на име Никола Јован Димовски, с. Фурка — Гевгелија. (3321)

Лична карта рег. бр. 7118, серија бр. 0310646 издадена од СВР — Штип на име Милош Тодев Арсов, с. Уларци — Штипско. (3322)

Лична карта рег. бр. 8861, серија бр. 0312100 издадена од СВР — Св. Николе на име Мирослав Димев Сенев, Св. Николе. (3323)

Лична карта рег. бр. 4755, серија бр. 0400265 издадена од СВР — Св. Николе на име Стоимен Геров Јованов, с. Горобинци — Св. Николе. (3324)

Лична карта рег. бр. 8963, серија бр. 0073713 издадена од СВР — Гевгелија на име Томе Ѓорѓе Катов, с. Богданци — Гевгелија. (3325)

Лична карта рег. бр. 810, серија бр. 0278537 издадена од СВР — Ресен на име Шерифе Ферат (Арифова) Исмаилова, Ресен. (3226)

Лична карта рег. бр. 44175, серија бр. 0799409 издадена од СВР — Гостивар на име Бекир Емши Бекири, с. Лакавица — Гостивар. (3327)

Лична карта рег. бр. 7384, серија бр. 0666875 издадена од СВР — Тетово на име Вехап Меди Цафери, с. Желино — Тетовско. (3328)

Лична карта рег. бр. 26374, серија бр. 0723084 издадена од СВР — Тетово на име Гаши Абаз Лемани, ул. „Тоде Богданоски“ бр. 48 — Гостивар. (3329)

Лична карта рег. бр. 34719, серија бр. 0690957 издадена од СВР — Тетово на име Гулша Абдуламит Хусеини, ул. „Битолска“ бр. 13 — Тетово. (3330)

Лична карта рег. бр. 8341, серија бр. 0671345 издадена од СВР — Тетово на име Мамут Осман Мамути, с. Боговиње — Тетовско. (3331)

Лична карта рег. бр. 27747, серија бр. 0685638 издадена од СВР — Тетово на име Салојдин Џемаил Усеини, ул. „Битолска“ бр. 13 — Тетово. (3332)

Лична карта рег. бр. 16882, серија бр. 0679521 издадена од СВР — Тетово на име Трпе Сибинов Ристовски, с. Жилче — Тетовско. (3333)

Лична карта рег. бр. 3679, серија бр. 0636180 издадена од СВР — Куманово на име Трајко Стојков Велковски, с. Гинсвци — Кр. Паланка. (3334)

Лична карта рег. бр. 34816, серија бр. 0691464 издадена од СВР — Тетово на име Умурзат Асиди (Незир) Усеини, ул. „Битолска“ бр. 13 — Тетово. (3335)

Лична карта рег. бр. 29333, серија бр. 0687284 издадена од СВР — Тетово на име Џемаили Исак Усеини, ул. „Битолска“ бр. 13 — Тетово. (3336)

Лична карта рег. бр. 34456, серија бр. 0690969 издадена од СВР — Тетово на име Шукрије Џемаили Усеини, ул. „Битолска“ бр. 13 — Тетово. (3337)

Лична карта рег. бр. 7299, серија бр. 0527869 издадена од СВР — Куманово на име Даница Миланова (Васова) Спасовска, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 1 — Скопје. (3338)

Лична карта рег. бр. 19097, серија бр. 0091936 издадена од СВР — Битола на име Јован Вангел Здравковски, ул. „К. Канински“ бр. 9 — Битола. (3339)

Лична карта рег. бр. 39786, серија бр. 0096865 издадена од СВР — Битола на име Љубица Јован Шперовиќ, ул. „Кичево“ бр. 20 — Битола. (3340)

Лична карта рег. бр. 576, серија бр. 0120860 издадена од СВР — Делчево на име Владимир Костадинов Мицковски, с. Разловце — Делчево. (3341)

Лична карта рег. бр. 13498, серија бр. 0155400 издадена од СВР — Прилеп на име Глигорија Андонов Гичевски, ул. „П. Темелкоски“ бр. 1 — Прилеп. (3342)

Лична карта рег. бр. 17942, серија бр. 0734374 издадена од СВР — Кичево на име Злате Настев Пејоски, с. Кнежино — Кичево. (3343)

Лична карта рег. бр. 2129, серија бр. 0182639 издадена од СВР — Битола на име Јован Димитров Петрески, с. Славеј — Прилеп. (3344)

Лична карта рег. бр. 4481, серија бр. 0110402 издадена од СВР — Битола на име Коста Петров Чагорски, с. Могила — Битолско. (3345)

Лична карта рег. бр. 244, серија бр. 0319655 издадена од СВР — Радовиш на име Костадин Николов Пецев, с. Ораовица — Радовиш. (3346)

Лична карта рег. бр. 24458, серија бр. 0796426 издадена од СВР — Тетово на име Менду Мемед Џемаили, с. Камењане — Тетовско. (3347)

Лична карта рег. бр. 647, серија бр. 0213053 издадена од СВР — Охрид на име Михајло Сандре Нанески, ул. „Ст. Пинџур“ бр. 34 — Охрид. (3348)

Лична карта рег. бр. 17050, серија бр. 0197809 издадена од СВР — Прилеп на име Милан Сотиров Илиески, ул. „Мирче Ацев“ бр. 77а — Прилеп. (3349)

Лична карта рег. бр. 43672, серија бр. 0798907 издадена од СВР — Тетово на име Нуриман Шукри Бекири, с. Каменјане — Тетовско. (3350)

Лична карта рег. бр. 3563, серија бр. 0700173 издадена од СВР — Гостивар на име Реџеп Сали Абдулаи, ул. „Браќа Гинови“ бр. 47 — Гостивар. (3251)

Лична карта рег. бр. 2592, серија бр. 0663279 издадена од СВР — Тетово на име Сулејман Камила Алими, с. Урвич — Тетовско. (3352)

Лична карта рег. бр. 10684, серија бр. 0707194 издадена од СВР — Гостивар на име Селим Мустафа Јаја, с. Неготино — Тетовско. (3353)

Лична карта рег. бр. 6334, серија бр. 0665352 издадена од СВР — Тетово на име Саит Лимана Лимани, с. Г. Синичане — Тетово. (3354)

Лична карта рег. бр. 8969, серија бр. 0705379 издадена од СВР — Тетово на име Стојан Саве Коџовски, с. Стенче — Тетовско. (3355)

Лична карта рег. бр. 799, серија бр. 0525312 издадена од СВР — Куманово на име Светозар Митев Максимовски, ул. „Ленин“ бр. 2 — Куманово. (3356)

Лична карта рег. бр. 7591, серија бр. 0567991 издадена од СВР — Куманово на име Стоје Страшев Краљевски, с. Винци — Кумановско. (3357)

Лична карта рег. бр. 18294, серија бр. 0091200 издадена од СВР — Битола на име Слободан Сотир Мицковиќ, ул. „VII бригада“ бр. 38 — Битола. (3358)

Лична карта рег. бр. 15469, серија бр. 0231401 издадена од СВР — Кичево на име Темелко Најдов Крстески, с. Требовље — Кичево. (3359)

Лична карта рег. бр. 20469, серија бр. 073480 издадена од СВР — Кичево на име Цветан Симев Димоски, с. Растеш — Кичево. (3360)

Лична карта рег. бр. 481, серија бр. 0412991 издадена од СВР — Радовиш на име Адил Мемедов Усинов, ул. „Плачковица“ бр. 2 — Радовиш. (3361)

Лична карта рег. бр. 605, серија бр. 0126515 издадена од СВР — Прилеп на име Анѓа (Момирска) Конеска, ул. „Ленин“ бр. 29 — Прилеп. (3362)

Лична карта рег. бр. 26685, серија бр. 0092587 издадена од СВР — Битола на име Александар Стојан Здравковски, ул. „Прохор Пчински“ бр. 23 — Битола. (3363)

Лична карта рег. бр. 56, серија бр. 0316586 на име Живка Томова Николска, с. Ангелци — Струмица. (3364)

Лична карта рег. бр. 2614, серија бр. 0055325 издадена од СВР — Берово на име Михаил Глигров Илиевски, Берово. (3365)

Лична карта рег. бр. 5500, серија бр. 0346070 издадена од СВР — Титов Велес на име Мица Ристова Карбева, с. Војница — Титоввелешко. (3366)

Лична карта рег. бр. 496, серија бр. 0261462, издадена од СВР — Битола на име Ристе Неделков Риставски, ул. „Илинден“ бр. 33 — Битола. (3367)

Лична карта рег. бр. 24317, серија бр. 0736501 издадена од СВР — Охрид на име Стојо Иванов Костадиновски, с. Лавчани — Кичево. (3368)

Лична карта рег. бр. 5132, серија бр. 0749650 издадена од СВР — Кичево на име Столе Никодиноски, с. Крушица — Кичево. (3369)

Лична карта рег. бр. 8114, серија бр. 0704624 издадена од СВР — Гостивар на име Сеит Ејупи Максуги, с. Врапчиште — Гостивар. (3370)

Лична карта рег. бр. 22691, серија бр. 0719301 издадена од СВР — Гостивар на име Целадин Илми Рамадани, с. Д. Јеловце — Гостивар. (3371)

Лична карта рег. бр. 13585, серија бр. 0590185 издадена од СВР — Скопје на име Магда Ангел (Николова) Арсовска, Скопје. (3226)

Лична карта рег. бр. 10980, серија бр. 2999105 издадена од СВР — Кос. Каменица на име Шаип Ислам Красниќи, Скопје. (3227)

Лична карта рег. бр. 80667, серија бр. 0056818 издадена од СВР — Скопје на име Назми Рамадан Ибраим, Скопје. (3228)

Лична карта рег. бр. 3282, серија бр. 0783983 издадена од СВР — Скопје на име Баки Азир Цафер, Скопје. (3229)

Лична карта рег. бр. 40308, серија бр. 0656204 издадена од СВР — Скопје на име Никола Јордан Сребров, Скопје. (3230)

Лична карта рег. бр. 6473, серија бр. 2709587 издадена од СВР — Ваљево на име Лепосава Ненаќ Милосављевиќ, Скопје. (3231)

Лична карта рег. бр. 48824, серија бр. 0610420 издадена од СВР — Скопје на име Фаик Исмаил Османи, Скопје. (3232)

Лична карта рег. бр. 39488, серија бр. 0626013 издадена од СВР — Скопје на име Азис Реџеп Бајрам, Скопје. (3233)

Лична карта рег. бр. 5757, серија бр. 0589988 издадена од СВР — Скопје на име Никола Темелко Спасоски, Скопје. (3234)

Лична карта рег. бр. 389, серија бр. 0071699 на име Петар Ангел Еленков, Скопје. (3235)

Лична карта рег. бр. 9407, серија бр. 0069471 издадена од СВР — Скопје на име Бедрија Рустем (Рамаданова) Саитова, Скопје. (3236)

Лична карта рег. бр. 68931, серија бр. 0620780 издадена од СВР — Скопје на име Шефкет Фаик Осман, Скопје. (3237)

Лична карта рег. бр. 64594, серија бр. 0071049 издадена од СВР — Скопје на име Мемет Џемаил Бислими, Скопје. (3238)

Лична карта рег. бр. 52728, серија бр. 0037964 издадена од СВР — Скопје на име Асип Бислим Мустафа, Скопје. (3239)

Лична карта рег. бр. 57035, серија бр. 0043371 издадена од СВР — Скопје на име Каил Рамадан Селмани, Скопје. (3240)

Лична карта рег. бр. 18065, серија бр. 0356483 издадена од СВР — Титов Велес на име Ганчо Славко Миланов, Скопје. (3241)

Лична карта рег. бр. 91443, серија бр. 0605427 издадена од СВР — Скопје на име Русе Трајко Ачковиќ, Скопје. (3242)

Лична карта рег. бр. 91393, серија бр. 0605453 издадена од СВР — Скопје на име Киро Никодин Цимбировски, Скопје. (3243)

Лична карта рег. бр. 54614, серија бр. 0045440 издадена од СВР — Скопје на име Баки Рамадан Адем, Скопје. (3244)

- Лична карта рег. бр. 43365, серија бр. 0621556 издадена од СВР — Скопје на име Оливера Раде (Угриновска) Пецовска, Скопје. (3245)
- Лична карта рег. бр. 7250, серија бр. 0617735 издадена од СВР — Скопје на име Јусуф Казим Иљази, Скопје. (3246)
- Лична карта рег. бр. 23745, серија бр. 0599865 издадена од СВР — Скопје на име Мурат Ајет Иљази, Скопје. (3247)
- Лична карта рег. бр. 105707, серија бр. 0517776 издадена од СВР — Скопје на име Даут Хајро Каршиќ, Скопје (3248)
- Лична карта рег. бр. 64703, серија бр. 0071319 издадена од СВР — Скопје на име Мустафа Ибраим Селимов, Скопје. (3249)
- Лична карта рег. бр. 18536, серија бр. 0594656 издадена од СВР — Скопје на име Мефаил Абдула Алиевски, Скопје. (3250)
- Лична карта рег. бр. 11837, серија бр. 0192347 издадена од СВР — Прилеп на име Нафие Бакиров Шабаноски, с. Десово — Битолско. (3038)
- Лична карта рег. бр. 13214, серија бр. 0503519 издадена од СВР — Кавадарци на име Павле Г. Ратковиќ, с. Цидимирци — Кавадарци. (3039)
- Лична карта рег. бр. 3805, серија бр. 0748323 издадена од СВР — Кичево на име Ристо Цветанов Божиноски, с. Вранештица — Кичево. (3040)
- Лична карта рег. бр. 23494, серија бр. 0283054 издадена од СВР — Кичево на име Радилца Стоименова (Ристеска) Стојаноска, с. Ижишта — Кичево.
- Лична карта рег. бр. 22022, серија бр. 0217472 издадена од СВР — Охрид на име Стојмирка Ѓорѓиоска, с. Вранештица — Кичево. (3042)
- Лична карта рег. бр. 17632, серија бр. 0714242 издадена од СВР — Гостивар на име Ферат Мифтар Елези, с. Чајле — Гостивар. (3043)
- Лична карта рег. бр. 2903, серија бр. 0106913 издадена од СВР — Дебар на име Зурија Целила Таири, с. Жировница — Тетовско. (3044)
- Лична карта рег. бр. 18232, серија бр. 0336650 издадена од СВР — Титов Велес на име Игбал Халил Османова Османова, ул. „Прохор Пчински“ бр. 16 — Титов Велес. (3045)
- Лична карта рег. бр. 6296, серија бр. 0546884 издадена од СВР — Куманово на име Миле Младенов Величковски, с. Пелинце — Кумановско. (3046)
- Лична карта рег. бр. 8978, серија бр. 0113688 издадена од СВР — Дебар на име Мифтар Муарем Исакоски, с. Осолница — Дебар. (3047)
- Лична карта рег. бр. 7739, серија бр. 0112449 издадена од СВР — Дебар на име Нуриш Сејди Рамадан, с. Елевци — Дебар. (3048)
- Лична карта рег. бр. 2904, серија бр. 0146967 издадена од СВР — Прилеп на име Ристе Тодоров Петкоски, ул. „Марксва“ бр. 136 — Прилеп. (3049)
- Лична карта рег. бр. 567, серија бр. 0181077, издадена од СВР — Прилеп на име Раде Чапкуноски, с. Тополчани — Битолско. (3050)
- Лична карта рег. бр. 4655, серија бр. 0329165 издадена од СВР — Титов Велес на име Тодор Трајков Гошев, ул. „Сараевска“ бр. 12 — Титов Велес. (3051)
- Лична карта рег. бр. 18190, серија бр. 0507028 издадена од СВР — Кавадарци на име Душан Гиљов Колев, с. Драгожел, Кавадарци. (3052)
- Лична карта рег. бр. 6154, серија бр. 0152044 издадена од СВР — Прилеп на име Димитар Илиев Лашкоски, ул. „Борка Талески“ бр. 34 — Прилеп. (3053)
- Лична карта рег. бр. 4397, серија бр. 0544689 издадена од СВР — Куманово на име Миле Станков Цветковски, ул. „Боро Папучар“ бр. 11 — Куманово. (3054)
- Лична карта рег. бр. 8673, серија бр. 0667640 издадена од СВР — Тетово на име Трипун Тодор Настовски, с. Сиричино — Тетовско. (3055)
- Лична карта рег. бр. 39339, серија бр. 0694593 издадена од СВР — Тетово на име Шукри Азиз Мислими, с. Жеровјане, Тетово. (3056)
- Лична карта рег. бр. 9382, серија бр. 0385992 издадена од СВР — Кочани на име Ајше Мустафа Џазифова, с. Блатец — Штипско. (3057)
- Лична карта рег. бр. 37324, серија бр. 0105614 издадена од СВР — Прилеп на име Благоја Томев Томески, ул. „Егејска“ бр. 37 — Прилеп. (3058)
- Лична карта рег. бр. 444, серија бр. 0643554, издадена од СВР — Куманово на име Добривоја Јорданов Цветковски, с. Опила — Кумановско. (3059)
- Лична карта рег. бр. 6184, серија бр. 0215686 издадена од СВР — Охрид на име Назмије Гуладин (Капар) Хумет, ул. „Гоце Делчев“ бр. 245 — Охрид. (3060)
- Лична карта рег. бр. 14922, серија бр. 0087160 издадена од СВР — Битола на име Благоја Кочовски, с. Бабино — Битолско. (3061)
- Лична карта рег. бр. 7728, серија бр. 0789655 издадена од СВР — Тетово на име Вукадин Никсв Митовски, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 176 — Тетово. (3062)
- Лична карта рег. бр. 5051, серија бр. 0076029 издадена од СВР — Битола на име Владимир Петров Лазаровски, ул. „Хр. Узунов“ бр. 15а — Битола.
- Лична карта рег. бр. 7673, серија бр. 0492633 издадена од СВР — Кавадарци на име Гаврил Андреја Белококов, с. Д. Капија — Кавадарци. (3064)
- Лична карта рег. бр. 23751, серија бр. 0539569 издадена од СВР — Куманово на име Душан Димитриевски, ул. „Св. Марковиќ“ бр. 30 — Куманово. (3065)
- Лична карта рег. бр. 5843, серија бр. 0669313 издадена од СВР — Тетово на име Илми Мемета Алили, с. Ораше — Тетовско. (3066)
- Лична карта рег. бр. 597, серија бр. 0167108 издадена од СВР — Прилеп на име Љубица Миланова Ристеска, с. Мраморани — Битолско. (3067)
- Лична карта рег. бр. 463, серија бр. 0396973 издадена од СВР — Св. Николе на име Љубе Миланов Арсовски, с. Павлешенци — Св. Николе. 3068
- Лична карта рег. бр. 3191, серија бр. 0699801 издадена од СВР — Гостивар на име Реџеп Хамита Хасани, с. Врлчиште — Тетовско. (3069)
- Лична карта рег. бр. 9453, серија бр. 0705963 издадена од СВР — Гостивар на име Рамис Јакупа Асани, с. Калиште — Тетовско. (3070)
- Лична карта рег. бр. 346, серија бр. 0125856 издадена од СВР — Демир Хисар на име Ратка Костовска, с. Ракотинце — Битолско. (3071)
- Лична карта рег. бр. 7849, серија бр. 0568249 издадена од СВР — Куманово на име Стојан Костадинов Ристовски, с. Гулинце — Кумановско. 3072

Лична карта рег. бр. 25574, серија бр. 3897877 издадена од СВР — Бујановац на име Станислава Горѓевиќ, ул. „Доне Божинов“ бр. 11/1 — Куманово.

Лична карта рег. бр. 356, серија бр. 024477, издадена од СВР — Титов Велес на име Трајан Ванчов Зарковски, ул. „III населба“ бр. 71 — Титов Велес. (3074)

Лична карта рег. бр. 1120, серија бр. 0369866 издадена од СВР — Титов Велес на име Тодор Илија Цицаров, ул. „Орце Шутев“ бр. 26 — Т. Велес. (3075)

Лична карта рег. бр. 5306, серија бр. 0110016 издадена од СВР — Дебар на име Џабир Садик Мемедов, с. Новак — Дебар. (3076)

Лична карта рег. бр. 833, серија бр. 0140543 издадена од СВР — Дебар на име Шасине Демир (Баки) Мемедова, с. Новак — Дебар. (3077)

Лична карта рег. бр. 13692, серија бр. 0757658 издадена од СВР — Кичево на име Александар Блажевски, с. Велица — Кичево. (3078)

Лична карта рег. бр. 127, серија бр. 0140037 издадена од СВР — Прилеп на име Илија Благоев Печијарески, ул. „Димо Нареднико“ бр. 17 — Прилеп. (3079)

Лична карта рег. бр. 23702, серија бр. 0795134 издадена од СВР — Тетово на име Љубица Ане Стојановски, с. Лешок — Тетовско. (3080)

Лична карта рег. бр. 3106, серија бр. 0247624 издадена од СВР — Битола на име Цветан Велев Гулабоски, с. Годивје — Битолско. (3081)

Лична карта рег. бр. 6982, серија бр. 0412456 издадена од СВР — Радовиш на име Александар Антун Јерамазов, „нова населба“ — Радовиш. (3082)

Лична карта рег. бр. 3041, серија бр. 0544304 издадена од СВР — Куманово на име Благоја С. Соколовски, с. Романовце — Кумановско. (3083)

Лична карта рег. бр. 8301, серија бр. 0023304 издадена од СВР — Битола на име Бекија Максуд Мемедова, ул. „Ст. Наумов“ бр. 90 — Битола. (3084)

Лична карта рег. бр. 20969, серија бр. 0717579 издадена од СВР — Гостивар на име Вели Емин Зекири, с. Лаковица — Гостивар. (3110)

Лична карта рег. бр. 18, серија бр. 0125028, издадена од СВР — Битола на име Гурѓа Монџовска, ул. „Цар Самуил“ бр. 137 — Битола. (3111)

Лична карта рег. бр. 643, серија бр. 062322, издадена од СВР — Крива Паланка на име Горѓи Јорданов Митов, с. Мартинци — Кр. Паланка. (3112)

Лична карта рег. бр. 16790, серија бр. 0505098 издадена од СВР — Кавадарци на име Иван Горѓи Стефановски, с. Демир Капија — Кавадарци. (3113)

Лична карта рег. бр. 309102, серија бр. 328384 издадена од СВР — Белград на име Муарем Муарем Касами, с. Добридол — Тетовско. (3114)

Лична карта рег. бр. 6581, серија бр. 0229867 издадена од СВР — Охрид на име Никола Милев Аврамоски, с. Куратица — Охридско. (3115)

Лична карта рег. бр. 2294, серија бр. 0114804 издадена од СВР — Радовиш на име Никола Кирилов Трпков, ул. „22 октомври“ бр. 1 — Радовиш.

Лична карта рег. бр. 5907, серија бр. 0186417 издадена од СВР — Прилеп на име Сова Спирков Совески, с. Костинци — Битолско. (3117)

Лична карта рег. бр. 139, серија бр. 0272549 на име Фаик Адема Алиџи, с. Врапчиште — Тетовско.

Лична карта рег. бр. 7310, серија бр. 0100020 издадена од СВР — Крива Паланка на име Љуба Мијалко (Дејанова) Јованова, с. Трново — Крива Паланка. (2625)

Лична карта рег. бр. 7316, серија бр. 00100020 издадена од СВР — Крива Паланка на име Јордана Велин (Станојкова) Јанкова, с. Жидилово — Крива Паланка. (2708)

Лична карта рег. бр. 4194, серија бр. 0076673 издадена од СВР — Битола на име Аргита Митреска, ул. „Девејани“ бр. 7 — Битола. (3119)

Лична карта рег. бр. 5118, серија бр. 0185628 издадена од СВР — Битола на име Атанас Велев Велески, с. Бела Црква — Битолско. (3120)

Лична карта рег. бр. 6112, серија бр. 0115276 издадена од СВР — Битола на име Блаже Ристов Марковски, с. Дол. Српци — Прилеп. (3121)

Лична карта рег. бр. 18165, серија бр. 0336583 издадена од СВР — Титов Велес на име Благој Петре Игнов, ул. „Вл. Назор“ бр. 184 — Титов Велес. (3122)

Лична карта рег. бр. 10232, серија бр. 0216436 издадена од СВР — Охрид на име Владо Ѓинов Танаскоски, с. Велмеј — Охридско. (3123)

Лична карта рег. бр. 9588, серија бр. 0214302 издадена од СВР — Охрид на име Добре Стојанов Шаламаноски, с. Годивје — Охридско. (3124)

Лична карта рег. бр. 9578, серија бр. 0190088 издадена од СВР — Прилеп на име Димко Горѓиев Ристески, с. Сенокос — Битолско. (3125)

Лична карта рег. бр. 9688, серија бр. 0214402 издадена од СВР — Охрид на име Киро Златев Попоски, с. Белчишта — Охридско. (3126)

Лична карта рег. бр. 11623, серија бр. 0500462 издадена од СВР — Кавадарци на име Мито Крчов Темков, с. Шивец — Кавадарци. (3127)

Лична карта рег. бр. 15008, серија бр. 0335428 издадена од СВР — Титов Велес на име Меџит Зејнелов Абдулов, с. Бузалково — Титоввелешко. (3128)

Лична карта рег. бр. 6413, серија бр. 0411889 издадена од СВР — Штип на име Милица Милан Илиќ, земјоделско стопанство, с. Сојаклари — Титоввелешко. (3129)

Лична карта рег. бр. 1327, серија бр. 0145889 издадена од СВР — Битола на име Методија Глизура Галески, ул. „Орде Чопела“ бр. 3 — Прилеп. (3130)

Лична карта рег. бр. 28916, серија бр. 0686866 издадена од СВР — Тетово на име Сефер Атип Емини, с. Милетино — Тетовско. (3131)

Лична карта рег. бр. 15493, серија бр. 0712003 издадена од СВР — Гостивар на име Адам Тофе Тримчевски, с. Ж. Река — Гостивар. (3156)

Лична карта рег. бр. 1418, серија бр. 0277862 издадена од СВР — Ресен на име Ајре Јашаров Исмаиловски, ул. „Ј. Јосифоски“ бр. 66 — Ресен. (3157)

Лична карта рег. бр. 13556, серија бр. 0018351 издадена од СВР — Битола на име Блага Огненска Котевска, ул. „Ј. Крчоски“ бр. 19 — Битола. (3158)

Лична карта рег. бр. 2305, серија бр. 0454815 издадена од СВР — Струмица на име Горе Глигоров Анчев, ул. „Први мај“ бр. 1 — Струмица. (3159)

Лична карта рег. бр. 25817, серија бр. 0358615 издадена од СВР — Кавадарци на име Ѓорѓи Атанасов Лазов, Демир Капија — Кавадарци. (3160)

Лична карта рег. бр. 13208, серија бр. 0158259 издадена од СВР — Прилеп на име Ѓорѓи Алексов Недески, ул. „Мукос“ бр. 25 — Прилеп. (3161)

Лична карта рег. бр. 553, серија бр. 0140263, издадена од СВР — Дебар на име Елмас Мутиш Даутовски, с. Житинани, Дебар. (3162)

Лична карта рег. бр. 189, серија бр. 0571899, издадена од СВР — Куманово на име Иљаз Ајредина Ибраими, с. Ропалце — Кумановско. (3163)

Лична карта рег. бр. 33253, серија бр. 0689310 издадена од СВР — Тетово на име Илјаз Реџеп Зендели, с. Челопек — Тетовско. (3164)

Лична карта рег. бр. 3063, серија бр. 0248951 издадена од СВР — Битола на име Илија Велев Гулабоски, с. Годивје — Битолско. (3165)

Лична карта рег. бр. 19282, серија бр. 0678594 издадена од СВР — Тетово на име Јосип Јован Бортоњ, ул. „Гоце Стојчевски“ бр. 10 — Тетово. (3166)

Лична карта рег. бр. 19329, серија бр. 0680245 издадена од СВР — Тетово на име Љатиф Абдираима Љатифи, с. Боговиње — Тетовско. (3167)

Лична карта рег. бр. 10871, серија бр. 0115581 на име Максуда Садик Џемоска, с. Могорче — Дебар. (3163)

Лична карта рег. бр. 27054, серија бр. 0092964 издадена од СВР — Битола на име Милица Јован Скерлева, ул. „Булевар 1 мај“ бр. 33 — Битола. (3169)

Лична карта рег. бр. 41462, серија бр. 0796706 издадена од СВР — Тетово на име Младен Стојков Петровски, с. Луковица, Тетовско. (3170)

Лична карта рег. бр. 19771, серија бр. 0435167 издадена од СВР — Кавадарци на име Марија Трајкова Илова, Кавадарци. (3171)

Лична карта рег. бр. 3738, серија бр. 0564149 издадена од СВР — Куманово на име Неџат Фаика Зекири, с. Оризари — Кумановско. (3172)

Лична карта рег. бр. 2118, серија бр. 0213292 издадена од СВР — Охрид на име Никола Тасе Пејчиноски, ул. „М. Нестороски“ бр. 81 — Охрид.

Лична карта рег. бр. 3985, серија бр. 0416527 издадена од СВР — Радовиш на име Петре Јованов Тимов, с. Негреновци, Радовиш. (3174)

КОНКУРСИ

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ
НА ДОМОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ,
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

распишува

КОНКУРС

За прием на еден лекар на специјализација по гинекологија и акушерство. Истиот да има положен стручен испит.

Рок за пријавување 15 дена по објавувањето на конкурсот. Во колку местото не се пополни во определеното време конкурсот останува отворен до пополнувањето. (1486)

Врз основа на чл. 37 од Законот за јавните службеници и врз основа на чл. 43 од Законот за основање виши стручни школи („Сл. весник на НРМ“ бр. 32/60 год.), Конкурсната комисија при Вишата економско-комерцијална школа во Куманово,

распишува

КОНКУРС

За пополнување работното место Секретар на Школата.

Услови: да има завршено висока, виша или средна стручна спрема и 5 години работен стаж на административно-правни работи.

Молбите, со потребните документи, да се доставуваат до Конкурсната комисија при Вишата економско-комерцијална школа во Куманово во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Кон молбата обавезно да се приложи и кратка биографија. (1492)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ОКОЛИСКАТА
ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКА КОМОРА
ВО БИТОЛА

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Референт I врста по сточарство и ветеринарство,
2. Референт I врста по шумарство и ерозии.

Услови:

За работното место под точка 1, да има завршено земјоделски факултет и 3 години практика во сточарството;

За работното место под точка 2, да има завршено шумарски факултет и 3 год. практика во струката.

Плата според Законот за јавните службеници. Рок на поднесување на молбите и другите документи според Законот за јавните службеници е до 15-XI-1960 година.

Молбите се поднесуваат во Земјоделската шумарска комора, во зградата на Народниот одбор на Битолска околица. (1491)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА СОЈУЗОТ НА
ВОДНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА НРМ — СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место
инженер агроном

Услови: завршен земјоделски факултет со најмалку 5 годишна практика.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а полагајна по Правилникот на Сојузот.

Рок за доставување на молбите е 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Молбите ќе се примаат се до пополнувањето на работното место. (1495)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА НР МАКЕДОНИЈА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

- | | |
|---|---|
| 1. Раководител на групата — градежна индустрија | 1 |
| 2. Самостоен советник за техничка документација | 1 |
| 3. Референт — советник во групата за градежно производство и унапредување на градежништвото | 1 |
| 4. Референт — советник во групата за градежно производство и унапредување на градежништвото | 1 |
| 5. Референт за градежно занаетчиство | 1 |
| 6. Правник | 1 |
| 7. Референт за кадрови | 1 |
| 8. Шеф на општи отсек-сметководител | 1 |
| 9. Архивар — економат | 1 |
| 10. Дактилограф Iб класа | 1 |
| 11. Административен секретар — дактилограф II класа | 1 |

Услови:

Под 1. — градежен инженер со 5 години практика;

Под 2. — инженер — архитект или градежен инженер со 5 години практика;

Под 3. — градежен инженер со 5 години практика;

Под 4. — завршен економски факултет со 5 год. практика, или завршен економски техникум со 10 години практика;

Под 5. — градежен техничар со 5 години практика;

Под 6. — завршен правен факултет со 5 год. практика;

Под 7. — виша стручна спрема со 5 год. практика или средна стручна спрема со 10 години практика;

Под 8. — средна стручна спрема и 5 год. практика;

Под 9. — средна стручна спрема или нижа стручна спрема со 5 години практика;

Под 10-11. — положен испит за соодветно звање;

Платата спрема Законот за јавните службеници.

Настап на работа веднаш.

Молбите се доставуваат до Конкурсната комисија на Секретаријатот за градежништво на Извршниот совет на НР Македонија — Скопје.

Конкурсот трае до пополнувањето на работните места. (1496)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИОТ ЗАВОД НА НРМ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Метеоролози 2
2. Хидролошки техничари 2

Услови: Под 1. — завршен природно-математички факултет (отсек метеорологија или физика), со 3 години практика во струката и положен стручен испит;

Под 2. — средна хидрометеоролошка школа (хидролошки смер) или средна техничка школа (хидротехнички или градежен отсек), со 3 години служба во струката и положен стручен испит.

Кандидатите покрај молбите таксирани со 50 динари државна такса, треба да приложат: биографија, документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници и документи за работниот стаж.

Конкурсот е отворен до пополнување на упразнетите работни места. (1497)

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН — ПРИЛЕП

распишува

К О Н К У Р С

1. За избор на Научни соработници
2. За преизбор на еден асистент по технологија.

Услови:

Под 1) да завршиле земјоделско-шумарски факултет.

Под 2) завршен хемиски факултет.

Да работеле на соодветни работи и да имаат објавени научни и стручни трудови.

Кон пријавата за конкурс, таксирана со 50 динари таксени марки, кандидатите треба да приложат: биографија, документи по член 31 од Законот за јавните службеници и самите трудови во два примерка.

Плата по посебниот правилник на Институтот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СООБРАЌАЈ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА НР МАКЕДОНИЈА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

- | | |
|--|---|
| 1. Самостоен советник по економски прашања | 1 |
| 2. Шеф на Отсекот за патен сообраќај | 1 |
| 3. Самостоен референт за железнички сообраќај | 1 |
| 4. Самостоен референт за ПТТ и воздушен сообраќај | 1 |
| 5. Самостоен референт за кадрови | 1 |
| 6. Референт во Одделението за патишта | 1 |
| 7. Дактилограф Iб класа | 1 |
| 8. Сметководител — сметководен референт | 1 |
| 9. Административен секретар — дактилограф II класа | 1 |
| 10. Помошник службеник — курир | 1 |

Услови:

Под 1) завршен економски факултет;

Под 2) завршен сообраќаен или економски факултет;

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА

на „Службен весник на НРМ“ ЗА 1961 ГОДИНА

Претплатата на „Службен весник на НРМ“ за 1961 година изнесува 1.500 динари за еден примерок.

Претплатата се прима однапред за цела година а се уплатува на жиро сметка на „Службен весник на НРМ“ 802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — Скопје или со чековната уплатница што е приложена кон овој број.

Им се обрнува внимание на претплатниците дека при уплатувањето на претплатата треба читливо на чековната или вирманската уплатница да ги напишат следните податоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и надлежна пошта), број на примероци, старите претплатници покрај ова да го наведат и бројот под кој е приман весникот во 1960 година.

Претплатата за 1961 година може да се обнови до 31 декември о.г. По овој срок на сите што не ќе ја обноват претплатата ќе им се запре испраќањето на весникот.

Бидејќи извесен број претплатници од 1960 год. уште не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за идната година едновременно да ја внесат и должната претплата од 1960 година.

Под 3) завршен сообраќаен или економски факултет, или висока стручна спрема со 5 години пракса на железници;

Под 4) висока стручна спрема со 5 години практика во ПТТ или воздушен сообраќај;

Под 5) виша стручна спрема со 3 години практика;

Под 6) градежни техничар;

Под 7) и 9) положен испит за соодветното звање;

Под 8) завршена средна економска школа и

Под 10) завршено основно школо.

Платата спрема Законот за јавните службеници.

Настап на работа веднаш.

Молбите се доставуваат до Конкурсната комисија на Секретаријатот за сообраќај на Извршниот совет на НР Македонија — Скопје.

Конкурсот трае до пополнување на работните места. (1498)

СОДРЖИНА

Страна

290. Решение за основање виши земјоделски школи во Битола и Струмица — — —	639
291. Решение за основање виши економски школи во Прилеп, Тетово и Куманово —	639
292. Правилник за организацијата и работата на Бирото за молби и поплаки на Извршниот совет — — — — — — — —	639
293. Решение за одобрување основањето и работата на Здружението на ветеринарните лекари и ветеринарните техничари на НРМ — — — — — — — —	640
294. Решение за одобрување основањето и работата на Друштвото на сообраќајните инженери и техничари на НРМ — — —	641